

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-1541/1 од 16.02.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар, застапуван од директорот Јовче Крстески донесоа

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар (во натамошниот текст: Центарот), за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита (во натамошниот текст: Законот) и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ја преземе следната мерка во роковите и од страна на одговорните лица:

1. Центарот да ги преиспита донесените решенија за корисниците на социјална парична помош: И.Г. со решение број 0806-826 од 16.12.2014 година; З. К. со решение број Уп1 0806-761 од 24.12.2014 година, Д. П. со решение Уп1 0806-590/12 од 09.12.2014 година, Н. В. В. со решение број 08-768 од 11.12.2014 година и И. М. со решение број Уп1 0806-786 од 18.11.2014 година и да донесе нови решенија со кои ќе ги замени претходно донесените во спротивност со законот. Во постапката на донесување на ново решение да го има во предвид фактот дека носителот на правото дал невестинити и нецелосни податоци, односно не известил за настанатата промена во материјалната, семејната и имотната состојба за себе и членовите на домаќинството и истоверемно да одреди дека правото не може да се оствари во наредните 12 месеци, согласно со член 53 од Законот.

По конечното на решението за престанок, зависно од утврдената состојба да води постапка за враќање на неосновано примените средства поради противправно користење на право од социјална заштита, спогодбена или со поднесување на тужба до надлежниот суд, согласно член 209 до 213 од Законот.

Одговорни лица: Директорот и стручниот работник

Рок: 25 мај 2015 година

3 Се задолжува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги известат инспекторите дали е извршена инспекциската мерка определена за отстранување на констатираната неправилност во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за

инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија вонреден инспекциски надзор во ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар на ден 12.02.2015 година , во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз негова основа, во предметите на корисниците на правото на социјална парична помош.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-1541/1 од 16.02.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 16.02. 2015 година под број 16-1541/2.

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита:

- 1. Пецо Аспровски**
- 2. Соња Стефановска**